

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ПОМЛАД ЕКОНОМСКИ АНАЛИТИЧАР

Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” – Скопје е посветен на вработување и соработка со високо-мотивирани, амбициозни и талентирани економисти и професионалци кои се способни да размислуваат креативно за решавање на економските проблеми.

Предвидени задачи (опис на работата) за огласеното работно место

1. Истражување и анализа

- Приирање податоци преку теренски интервјуа и фокус групи
- Приирање и средување податоци од секундарни извори
- Описна анализа на податоци (графикони, табели, крос-табулации)
- Следење на економските трендови во земјата и регионот
- Учество во подготовкa на редовните публикации на Институтот
- Пишувачко-анализи и извештаи

2. Теренска работа

- Средби со засегнати страни (собирање податоци, менторирање, средби)
- Вклучување во консултативни процеси

3. Комуникација

- Придонес во креативни решенија за визуелизација на податоци, информации, наоди и резултати од аналитичко-истражувачката работа
- Учество во организација на настаните од ФТ
- Активно учество на настани што ги организираат партните, донаторите и носителите на политиките.

Потребни квалификации и вештини

- Завршени додипломски и магистерски студии по економија, финансиски менаџмент, меѓународна економија и финансии, статистичка анализа, или сродна област
- Предиспозиции за секојдневна работа со податоци
- Познавање англиски јазик и напредна компјутерска писменост
- Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето
- Способност за јасно и концизно изразување при пишување, и способност за синтеза



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Фредерик Шопен 1/2, 1000 Скопје, Македонија
+389 2 6156 168, www.financethink.mk info@financethink.mk

- Способност за контекстуализација (гледање на големата слика), со истовремена способност за длабинска анализа
- Способност за справување со повеќе разновидни задачи истовремено
- Комуникативност и претставителност
- Навременост и строго почитување рокови

За предност ќе се смета:

- Работно искуство во економско истражување
- Пракса или образование стекнати во странство

Плата

Според квалификациите и способностите.

Доставување документи

Документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско писмо (една страна, задолжително), да се достават по електронски пат на konkurs@financethink.mk најдоцна до 10 февруари 2019.

Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените апликации. Само избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на интервју.

Позицијата предвидува иницијална пробна работа во форма на ограничен договор, кој се очекува да премине во стандарден договор откако кандидатот ќе ги покаже своите способности.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Фредерик Шопен 1/2, 1000 Скопје, Македонија
+389 2 6156 168, www.financethink.mk info@financethink.mk